

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони  
 Финански извештаи за Сметка 637-2016 година  
 БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	Белешка	31 декември 2015 година	31 декември 2016 година
<b>Актива</b>			
Постојани средства	5.1	<b>3.145.321.289</b>	<b>3.425.147.071</b>
Нематеријални средства			37.276.636
Природни богатства			
Материјални средства		699.765.193	1.241.604.545
Материјални средства во подготовка		2.445.556.096	2.146.265.890
<b>Парични средства и побарувања</b>		<b>133.689.052</b>	<b>130.066.695</b>
Парични средства	5.3		
Хартии од вредност	5.4		
Побарувања	5.5		
Побарувања за дадени аванси, депозити, кауции	5.6	95.689.378	69.978.183
Краткорочни финансиски побарувања	5.6		
Побарувања од вработените	5.6		
Финансиски и пресметковни односи	5.6		
Побарувања од државата и други институции	5.6	1.373.159	
<b>АВР</b>	5.7	<b>36.626.515</b>	<b>60.088.512</b>
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	5.8		
Непокриени расходи и други долгорочни кредити и заеми	5.2		
Други средства	5.2		
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<b>3.279.010.341</b>	<b>3.555.213.766</b>
<b>Пасива</b>			
Извори на деловни средства	5.9	3.145.321.289	3.425.147.071
Ревалоризациона резерва	5.9		
Долгорочни обврски	5.9		
<b>Тековни обврски</b>		<b>133.689.052</b>	<b>130.066.695</b>
Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	5.11		
Краткорочни обврски спрема добавувачите	5.10	6.749.971	3.205.416
Примени аванси, депозити и кауции	5.11	27.103.603	53.565.162
Краткорочни финансиски обврски	5.11		
Обврски спрема државата и други институции	5.11		744.784
Финансиски и пресметковни односи	5.11		
Обврски за даноци и придонеси од добивката	5.11	87.728	
Краткорочни обврски за плати и други обврски	5.11	2.685.213	2.573.150
<b>ПВР</b>	5.12	<b>97.062.537</b>	<b>69.978.183</b>
Извори на други средства			
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>		<b>3.279.010.341</b>	<b>3.555.213.766</b>


Директор

Виктор Мизо



Лице одговорно за составување  
на финансиските извештаи

Вера Марковска



Дирекција за технолошки индустриски развојни зони  
 Финански извештаи за Сметка 637-2016 година  
 Белешки кон финансиските извештаи

5

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

<b>АКТИВА</b>		<b>31 декември 2015</b>	<b>31 декември 2016</b>
<b>5.1</b>	<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>3.145.321.289</b>	<b>3.425.147.071</b>
	<b>Нематеријални средства</b>		<b>37.276.636</b>
000	Основачки издатоци		
001	Издатоци за истражувања и развој		
002	Патенти, лиценци, концесии и други права		
003	Други нематеријални права		41.038.499
004	Нематеријални издатоци во подготовка		
005	Аванси за нематеријални издатоци		
008	Вредносно усогласување на нематеријалните средства		
009	Акумулирана амортизација на нематеријалните средства		-3.761.863
	Материјални добра и природни богатства		
	<b>МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>		
010	Земјишта		
011	Шуми		
012	Издатоци на природни богатства во подготовка		
015	Аванси за природни богатства		
018	Вредносно усогласување на материјалните добра и природните богатства (ревалоризација)		
	<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>699.765.193</b>	<b>1.429.839.394</b>
020	Градежни објекти	578.864.566	1.142.539.924
021	Станови и деловни објекти	185.308.375	185.308.375
022	Опрема	83.935.620	100.626.820
023	Повеќегодишни насади		1.364.275
024	Основно стадо		
025	Други материјални средства		
026	Аванси за материјални средства		
028	Вредносно усогласување на материјалните средства		
029	Акумулирана амортизација на материјалните средства	-148.343.368	-188.234.849
	<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА</b>	<b>2.445.556.096</b>	<b>2.146.265.890</b>
030	Материјални средства во подготовка	2.445.556.096	2.146.265.890
031	Вредносно усогласување на материјалните средства во подготовка		
<b>5.2</b>	<b>ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО</b>		
040	Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата		
042	Кредити дадени во странство		
045	Други долгорочни вложени и здружени средства		
046	Орочени средства		
049	Вредносно усогласување на долгорочните кредити и позајмици		
	<b>ДРУГИ СРЕДСТВА</b>		
081	Средства за солидарноста		
082	Средства за други намени		

- 088 Вредносно усогласување на другите средства
- 089 Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на другите средства

**НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ**

- 090 Непокриени расходи од поранешни години
- 092 Непокриени расходи од тековната година
- 095 Примени долгорочни кредити и заеми

**5.3 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

---

- 100 Жиро сметка
- 101 Благајна
- 102 Издвоени парични средства
- 103 Отворени акредитиви
- 104 Девизна сметка
- 105 Девизни акредитиви
- 106 Девизна благајна
- 108 Други парични средства

**5.4 ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

---

- 110 Чекови
- 111 Меници
- 112 Обврзници
- 113 Благајнички записи
- 117 Други хартии од вредност
- 119 Вредносно усогласување на хартиите од вредност

**5.5 ПОБАРУВАЊА**

---

- 120 Побарувања од Буџет
- 121 Побарувања од фондот
- 122 Побарувања од купувачите во земјата
- 123 Побарувања од купувачите во странство
- 129 Вредносно усогласување на хартиите од вредност

**5.6 ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

---

**97.062.537                      69.978.183**

**ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**

- |     |                 |            |            |
|-----|-----------------|------------|------------|
| 130 | Дадени аванси   | 95.689.378 | 69.978.183 |
| 131 | Дадени депозити | 95.689.378 | 69.978.183 |
| 132 | Дадени кауции   |            |            |

**КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА**

- 140 Побарувања од заедничко работење
- 141 Дадени позајмици и кредити во земјата
- 142 Дадени кредити во странство
- 143 Вложени средства во банки
- 144 Вложени средства кај други субјекти
- 145 Други краткорочни побарувања
- 149 Вредносно усогласување на краткорочните финансиски побарувања

**ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ**

- 150 Краткорочни побарувања од вработените

155	Други краткорочни побарувања од вработените		
	<b>ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>		
161	Меѓусебни побарувања во односите со буџетот		
162	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите		
165	Други меѓусебни побарувања		
169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи		
	<b>ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>1.373.159</b>	<b>0</b>
170	Побарување за платен данок на додадена вредност	1.373.159	
171	Побарувања за платени акцизи		
172	Побарувања за платени царини и царински давачки		
	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско дело		
173	Побарувања за платен данок од добивка		
174	Побарувања за платени други даноци и придонеси		
175	Вредносно усогласување на побарувањата од државата и други институции		
179			
<b>5.7</b>	<b>АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>36.626.515</b>	<b>60.088.512</b>
	<b>АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>		
190	Однапред платени расходи		
191	Расходи разграничени на повеќе години		
192	Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани		
193	латени зависни расходи за набавката		
	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година		
196			
197	Пренесена транзиторна актива		
198	Други активни временски разграничувања	36.626.515	60.088.512
	<b>МАТЕРИЈАЛИ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>		
<b>5.8</b>	<b>ИНВЕНТАР</b>		
	<b>МАТЕРИЈАЛИ</b>		
310	Материјали на залиха		
316	Материјали во обработка, доработка и манипулација		
317	Вредносно усогласување на залихите на материјалите		
319	Отстапување од цената на материјалите		
	<b>РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ</b>		
320	Резервни делови на залиха		
325	Вредносно усогласување на залихата на резервни делови		
329	Отстапување од цената на резервните делови		
	<b>СИТЕН ИНВЕНТАР</b>		
360	Ситен инвентар на залиха		
362	Ситен инвентар во употреба		
365	Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар		
369	Отстапување од цената на ситниот инвентар		
<b>5.9</b>	<b>ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>3.145.321.289</b>	<b>3.425.147.071</b>
	<b>ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА</b>		
900	Државен - јавен капитал	3.145.321.289	3.425.147.071
	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	3.145.321.289	3.425.147.071
901			
	<b>РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>		

910	Ревалоризациона резерва
	<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>
920	Обврски по долгорочни кредити
922	Вложувања од странски лица
923	Кредити од банки во земјата
924	Други кредити во земјата
925	Кредити во странство
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауција
928	Други долгорочни обврски

**ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИТЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2014 ГОДИНА**

ОПИС	државен јавен капитал	останат капитал
<b>Состојба 01.01.2016година</b>	<b>3.145.321.289</b>	
<b>Зголемување по основ на:</b>	<b>472.087.791</b>	
Набавки	131.628.827	
Инвестиции во тек-градежни објекти	334.048.992	
Проценка на капитални средства	6.409.972	
<b>Намалување по основ на</b>	<b>-192.262.009</b>	
Пренос на буџетска сметка	0	
отуѓување	-265.297	
Ревалоризација на отпишани капитални средства	0	
Амортизација	-191.996.712	
<b>Состојба 31.12.2016година</b>	<b>3.425.147.071</b>	

<b>5.10</b>	<b>Краткорочни обврски спрема добавувачи</b>	<b>6.749.971</b>	<b>3.205.416</b>
9	Краткорочни обврски кон добавувачи	6.749.971	3.205.416
220	Обврски кон добавувачи во земјата	6.749.971	3.205.416
221	Обврски спрема добавувачи во странство		
	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки,		
224	материјали и услуги		
225	Обврски спрема добавувачи-граѓани		
<b>5.11</b>	<b>ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>29.876.544</b>	<b>56.883.096</b>
	<b>КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>		
210	Обврски за издадени чекови		
211	Обврски за издадени меници		
212	Обврски за издадени обврзници		
213	Обврски за благајнички записи		
217	Обврски за издадени други хартии од вредност		
	<b>ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	<b>27.103.603</b>	<b>53.565.162</b>
230	Примени аванси		

233	Примени краткорочни депозити	27.103.603	53.565.162
234	Примени кауции		
<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
240	Обврски од заедничко работење со субјектите		
241	Обврски за кредити во земјата		
242	Обврски за кредити во странство		
243	Обврски за вложени средства во земјата		
245	Други краткорочни финансиски обврски		
246	Обврски кон работниците		
247	Обврски по запирања на работниците		
<b>ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ</b>			
250	Обврски за данок на додадена вреднос		744.784
251	Обврски за акциза		744.784
252	Обврски за царини и царински давачки		
253	Обврски за даноци и пр. по договор за дело и авторско дело		
255	Обврски за други даноци и придонеси		
<b>ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>			
260	Меѓусебни обврски во односите со буџетот		
261	Меѓусебни обврски во односите со фондовите		
262	Други обврски од меѓусебните односи		
263	Обврски за повраќај во Буџетот и Фондот од нето вишокот на приходите-добивката по оданочувањето		
<b>ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ДОБИВКАТА</b>			
270	Обврски за даноци од добивката	87.728	
271	Обврски за придонеси од добивката	87.728	
275	Други обврски		
<b>ПРЕСМЕТКА И ОБВРСКА ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ</b>			
		<b>2.685.213</b>	<b>2.573.150</b>
280	Обврски за плати и надомести на плати		
281	Обврски за нето плати	1.816.329	1.740.053
282	Надомести на нето плати		
283	Обврски за непосредна заедничка потрошувачка		
284	Даноци од плати и надомести	142.638	137.439
285	Придонеси од плати и надомести од плати	726.246	695.658
286	Други придонеси и даноци од платите		
<b>5.12</b>	<b><u>ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</u></b>	<b>97.062.537</b>	<b>69.978.183</b>
290	Пресметани расходи		
292	Однапред наплатени (пресметани) приходи		
293	Пресметани зависни расходи на набавката		
296	Дел од вишокот на приходите (добивката) за пренос во наредната година		
297	Транзиторна пасива		
298	Други пасивни временски разграничувања	97.062.537	69.978.183

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони  
 Финански извештаи за Сметка 637-2016 година  
 БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	Белешки	31 декември 2015 година	31 декември 2016 година
<b>РАСХОДИ</b>			
<b>Тековни расходи</b>	4.1	<b>133.417.666</b>	<b>338.042.076</b>
Плати и надоместоци		31.456.497	31.305.736
Резерви и недефинирани расходи			
Стоки и услуги		63.030.280	34.413.770
Тековни трансфери до вонбуџетски фондови		38.930.889	272.322.570
Тековни трансфери до ЕЛС			
Каматни плаќања			
Субвенции и трансфери			
Социјални бенефиции			
<b>Капитални расходи</b>	4.2	<b>450.167.158</b>	<b>278.714.867</b>
<b>Отплата на главнина</b>	4.3		
<b>Вкупно Расходи</b>		<b>583.584.824</b>	<b>616.756.943</b>
<b>Вишок на приходи-пред оданочување</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходите</b>			
<b>Нето вишок приходи-добивка по оданочување</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПРИХОДИ</b>			
<b>Даночни приходи</b>	4.4		
Неданочни приходи			
Капитални приходи			
Трансфери и донации		583.584.824	616.756.943
Домашно задолжување			
Задолжување во странство			
Продажба на хартии од вредност			
Приходи од отплата на заеми			
<b>Вкупни приходи</b>		<b>583.584.824</b>	<b>616.756.943</b>


Директор

Виктор Миао



Лице одговорно за составување  
на финансиските извештаи

Вера Марковска



Дирекција за технолошки индустриски развојни зони  
 Финански извештаи за Сметка 637-2016 година  
 Белешки кон финансиските извештаи

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

		31 декември 2015	31 декември 2016 година
<b>4.4</b>	<b>ПРИХОДИ</b>		
	<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>		
	Данок до доход од добивка и од капитални добивки		
711	Добивки		
712	Придонеси за социјално осигурување		
713	Даноци на имот		
714	Домашни даноци на стоки и услуги		
	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и двачки)		
715			
716	Еднократни посебни такси		
717	Даноци на специфични услуги		
718	Такси на користење или дозволи за вршење на работност		
	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>		
721	Претприемачки приход		
722	Глоби, судски и административни такси		
723	Такси и надоместоци		
724	Други владини услуги		
725	Други неданочни приходи		
	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>		
731	Продажба на капитални средства		
732	Продажба на стоки		
	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		
733			
734	Приходи од дивиденди		
	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>583.584.824</b>	<b>616.756.943</b>
741	Трансфери од други нивоа на власт	583.584.824	616.756.943
742	Донации од странство		
743	Капитални донации		
744	Тековни донации		
	<b>ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b>		
751	Краткорочни позајмици од земјата		
753	Долгорочни обврзници		
754	Други домашни задолжувања		
	<b>ЗАДОЛЖУВАЊА ВО СТРАНСТВО</b>		
761	Меѓународни развојни агенции		
762	Странски влади		
769	Други задолжувања во странство		
	<b>ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>		
771	Продажба на хартии од вредност		
	<b>ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>		
781	Приходи од наплатени дадени заеми		



## БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

		31 декември 2015	31 декември 2016 година
<b>РАСХОДИ</b>			
<b>4.1</b>	<b>ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>133.417.666</b>	<b>616.756.943</b>
<b>ПЛАТИ НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>		<b>31.456.497</b>	<b>31.305.736</b>
401	Основни плати и надоместоци	22.963.648	22.840.861
402	Придонеси за социјално осигурување	8.492.849	8.464.875
403	Останати придонеси од плати	0	
404	Надоместоци	0	0
<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>			
411	Финансирање на програми и подпрограми	0	0
412	Постојана резерва(непредвидливи расходи)	0	0
413	Тековни резерви(разновидни расходи)	0	0
414	Резерви на капитални расходи	0	0
<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>		<b>63.030.280</b>	<b>34.413.770</b>
420	Патни и дневни расходи	2.955.012	1.000.000
421	Комунални, услуги, греење, комуникација и транспорт	9.999.955	4.500.000
423	Мтеријали и ситен инвентар	1.987.160	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	2.999.319	1.900.000
425	Договорни услуги	2.946.558	1.400.000
426	Други тековни расходи	42.142.276	23.913.770
427	Привремени вработувања	0	0
<b>ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ</b>			
431	Трансфери до фондот за ПИОМ	0	0
432	Трансфери до Агенц. завработување	0	0
433	Трансфери до фондот за здравство	0	0
<b>ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС</b>			
441	Дотации од ДДВ	0	0
442	Наменски дотации	0	0
443	Блок дотации	0	0
444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0	0
<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>			
451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0
<b>СУБВЕНИЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>38.930.889</b>	<b>272.322.570</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија	0	0
462	Субвенции за приватни претпријатија	0	0
463	Трансфери до невладини организации	0	
464	Разни трансфери	27.836.612	272.257.685
465	Исплати по извршни исправи	11.094.277	64.885
<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>			
471	Социјални надоместоци	0	0
472	Плаќање на бенефиции од фондот за ПИОМ	0	0

473	Плаќање на надоместоци од Агенција з авработување	0	0
474	Плаќање на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	0	0
<b>4.2</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>450.167.158</b>	<b>278.714.867</b>
480	Купување на опрема и машини		
481	Градежни објекти	33.109.242	86.144.255
482	Други градежни објекти	321.093.371	185.766.806
483	Купување на мебел		
484	Стратешки стоки и други резерви		
485	Вложувања и нефинансиски средства	95.964.545	6.803.806
486	Купување на возиила	0	
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0	
488	Капитални дотации до ЕЛС	0	
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	
<b>4.3</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА</b>		
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	0
492	Отплата на главнина кон домашни институции	0	0
493	Отплата на главнина кон други нивоа на власт	0	0

# БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

## 1. ВОВЕД

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ( во натамошниот текст ДТИРЗ) е правно лице во државна сопственост. Надлежностите на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, во име на Владата на Република Македонија, управува со технолошко индустриските развојни зони во Република Македонија. На територијата на Република Македонија има 15 (петнаесет) ТИР зони и 2 (две) индустриски зони формирани од Владата на РМ за кои има донесено Државна урбанистичка планска документација. Отпочната е постапка за оформување на нови ТИР зони на територијата на општина Куманово и општина Липково.

Со ДТИРЗ раководи директор, кој го именува и разрешува од должност Владата на Р. Македонија. Истиот за својата работа и за работата на органот со кој раководи лично е одговорен пред Владата на Р. Македонија.

Со состојба на 31 декември 2016 година ДТИРЗ има 73 вработени.

## 2. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

### Тековна состојба на правното лице од Трговски регистар и регистар на други правни лица

#### Податоци за субјектот

ЕМБС	5450411
Целосен назив	Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
Седиште	Ул. Булевар Партизански одреди бр. 2, Скопје
Вид на субјект на упис	Друго
Датум на основање	15.02.2007
Единствен даночен број	4030999393528
Организационен објект	01.2-извршна власт
Надлежен регистар	Регистар на субјекти основани по закон

#### Дејности

Претежна дејност:	84.13	Управување и давање помош за поуспешно работење
Други дејности:	Ги врши сите дејности од надлежност кои и се определени со законот и сите дејности од надлежност на Основач на зона, кога основач е Владата на Р.М., согласно законот за технолошки индустриски развојни зони ( Сл. весник на РМ 14/07)	

#### Овластувања

Овластени лица	
ЕМБГ/ЕМБС	1305971450036
Име	ВИКТОР МИЗО
Адреса	Козара бр. 68-2/20 Скопје, Центар
Овластувања:	Директор
Овластено лице:	Овластено лице

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие извештаи

### 3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвувањето на финансиските извештаи за известувачката година се прикажани во понатамошниот текст.

#### 3.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа. Со Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработка на податоците, организацијата на сметководството, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата и пописот на Буџетот на Р. Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, буџетите на фондовите, корисниците и единките на корисници на средства од буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата за вршење на основната дејност претежно се обезбедуваат од буџетите.

#### 3.2 Признавање на приходи и расходи

Приходите и другите приливи се признаваат во Билансот на приходи и расходи во согласност со начелото на парично искажување ( готовинска основа) во периодот во кој настанале и се наплатени до 31 декември во тековната фискална година, според критериумот на мерливост и расположливост.

Проценети приходи во Билансот на приходи и расходи се остварени по видови и извори согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на приходите, приходи од самофинансирачки активности, приходи од кирии и закупнини, приходи од донации, приходи од кредити и позајмици и неданочни приходи.

Како приходи не се признаваат: добиените материјални и нематеријални средства на подарок или по друга основа отстапени без надомест, вишоци утврдени по попис или на друг начин утврдени средства во материјален облик искажани во изворите како деловни средства.

Приходите кои не се наплатени до денот на нивната пристигнатост за наплата се искажуваат како пасивни временски разграничувања во рамките на Билансот на состојба.

Расходите и другите одливи се признаваат во Билансот на приходи и расходи во согласност со начелото на парично искажување ( готовинска основа) во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

Проценетите расходи во Билансот на приходи и расходи се извршените расходи согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на расходите, кредитите и позајмиците.

Расходите кои не се извршени до денот на нивната пристигнатост за плаќање се искажуваат како активни временски разграничувања во рамките на Билансот на состојба.

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие извештаи

Како расходи не се признаваат: подароците или на друг начин преотстапани материјални и нематеријални средства, отпишани или оштетени средства, кусоците на средства, отпишаните побарувања и други вонредни расходи кои се искажани на товар или во полза на деловните средства.

### **3.3 Проценување на билансните позиции**

Дирекцијата за ТИРЗ води посебно сметководство за средствата од буџетот, по системот на двојно сметководство, а според распоредот на сметките од сметковниот план на буџетските корисници.

Долгорочните и краткорочните средства се проценуваат по нивната набавна вредност зголемена со издатоците кои директно можат да се додадат на расходите за набавката. Паричните средства на сметките и во благajnата во домашна валута се проценуваат според нивниот номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Р. Македонија на денот на билансирањето.

Побарувањата и обврските се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените износи.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 Евра во денарска противвредност се класифицираат како расход и се резервираат еднократно во целина при набавката.

### **3.4 Извори на средства**

Изворите на средства во Билансот на состојба се проценуваат според утврдената вредност на стекнатиот државен јавен капитал.

### **3.5 Амортизација и ревалоризација**

Корисниот век на употреба односно отписот на вредноста на недвижностите и опремата се спроведува со примена на годишни стапки за отпис согласно Правилникот за буџетите и буџетските корисници со примена на праволиниска метода на отпис.

Основицата за отпис (пресметување на амортизација) се корегира за последователните издатоци со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот корисен век на употреба, односно вложувањата поради реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот и функционалната способност.

За износот на пресметаната амортизација се намалуваат недвижностите и опремата и изворите на средствата.

Недвижностите и опремата се амортизираат од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста. Земјиштето не се амортизира.

Во продолжение се дадени стапките на амортизација на некои позначајни ставки од недвижностите и опремата:

Градежни објекти	1%
Компјутери	20%
Возила	15%

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие извештаи

Мебел и опрема	12%
Опрема за ПТТ	14%

Отпишувањето на недвижностите и опремата може повремено да се прекине за средствата што се оштетени од виша сила, до нивното оспособување за користење. Недвижностите и опремата се ревалоризираат при нивното повлекување од употреба и оттуѓување, или поради повторно вреднување ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со порастот на цените на производителите на индустриските производи, е поголема од 30 %.

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие извештаи